

**Прописи чишто одредби  
стапуваат во примена или престануваат да важат во**

**ЈУЛИ 2022 ГОДИНА**

**Закони кои стапуваат во примена**

<b>Датум</b>	<b>Закон</b>	<b>Одредби кои стапуваат во примена</b>
<b>01.07.2022</b>	<b>Закон за техничката инспекција</b> (Закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2022)	Член 21 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: <ul style="list-style-type: none"><li>- член 21, ставови 3, 5, 7, 9, 11 и 12;</li><li>- член 27, ставови 3, 5 и 6;</li><li>- член 30, ставови 2, 6, 9 и 10;</li><li>- член 33, ставови 2 и 4;</li><li>- член 34, ставови 1 и 3;</li><li>- член 35;</li><li>- член 36-а, ставови 2 и 4;</li><li>- член 37, став 1;</li><li>- член 37-а, ставови 3 и 4;</li><li>- член 37-в, ставови 9 и 10.</li></ul>

**Подзаконски акти чишто одредби почнуваат да се применуваат**

<b>Датум</b>	<b>Подзаконски акти</b>	<b>Одредби кои почнуваат да се применуваат</b>
<b>01.07.2022</b>	<b>Одлука за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 83/2022</b>  (Закон за банките)	Целата Одлука.
<b>01.07.2022</b>	<b>Правилник за начинот на вршење на работите на управување со средства (портфолио) по налог и за сметка на индивидуален клиент и инвестиционо советување и за хартиите од вредност и другите финансиски инструменти во кои може да се вложуваат средствата на клиентот, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 20/2022</b>  (Закон за хартии од вредност)	Целиот Правилник.

<b>01.07.2022</b>	<b>Правилник за персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 294/2021</b>	Целиот Правилник.
	(Закон за воздухопловство)	

**Подзаконски акти чиешто одредби престануваат да важат**

<b>Датум</b>	<b>Подзаконски акти</b>	<b>Одредби кои престануваат да важат</b>
<b>01.07.2022</b>	<b>Одлука за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2014</b>	Целата Одлука.
	(Закон за банките)	
<b>01.07.2022</b>	<b>Правилник за хартиите од вредност и другите финансиски инструменти во кои може да се вложуваат средствата на клиентот при вршење на услугата управување со портфолио по налог и за сметка на индивидуален клиент, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2011</b>	Целиот Правилник.
	(Закон за хартии од вредност)	
<b>01.07.2022</b>	<b>Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2007 и 54/2017</b>	Целиот Правилник.
	(Закон за воздухопловство)	
<b>13.07.2022</b>	<b>Правилник за начинот на работење на друштво за управување со инвестициски фондови, „Службен</b>	Целиот Правилник.

---

весник на Република Македонија“ бр.  
150/2010

(Закон за инвестициски фондови)

---

**13.07.2022** **Правилник за методологијата за  
пресметување на ризиците од  
вложувањата во финансиски  
деривативни инструменти, „Службен  
весник на Република Македонија“ бр.  
170/2010**

Целиот Правилник.

(Закон за инвестициски фондови)

---